

MARRËVESHJE PËR MBROJTJEN SHOQËRORE NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË MAOEDONISË

ДОГОВОР МЕЃУ РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

KËRKESË PËR PENSION INVALIDITETI

Neni16 i Marrëveshjes dhe neni13 i Marrëveshjes administrative

БАРАЊЕ ЗА ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Член 16 од Договорот и член 13 од Административната Спогодба

Numri i referencës në Shqipëri Број на предмет во Албанија	
Numri i referencës në Maqedoni Број на предмет во Македонија	
Data e dorëzimit të kërkesës Дата на поднесување на барањето	

Institucioni në të cilën dorëzohet kërkesa /Институција на која се доставува барањето

**Фонд на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија
Ул. 23 Октомври бр.11
1000 Скопје
Република Македонија**

1	Të dhëna për parashtruesin e kërkesës/ Податоци за подносителот на барањето ¹	
1.1	Mbiemri / Презиме	Mbiemri i vajzërisë dhe të gjithë mbiemrat e tjerë / Моминско презиме и сите други презимиња
1.2	Emri/Име	
1.3	Data e lindjes /Дата на раѓање / /	Vendi i lindjes/ Место на раѓање
1.4	Gjinia/ Пол	☐ Mashkull /Машки ☐ Femër / Женски
1.5	Gjendja civile / Брачен статус ☐ beqar/неженет/немажена ☐ i/e /martuar /женет/мажена ☐ i / e ve / вдовец/вдовица ☐ divorcuar / разведен	
1.6	Adresa/Адреса	
1.7	Shtetësia/Државјанство	
1.8	Numri personal i identifikimit në Republikën e Shqipërisë/ Личен број за идентификација во Република Албанија 	
1.9	Numri personal i identifikimit të qytetarit/ Единствен Матичен Број на Граѓанинот 	

3.5	Të dhëna për punësimin në Republikën e Maqedonisë / Податоци за вработувањето во Република Македонија ☐ bashkëlidhur librezë e punës во прилог работна книшка ☐ bashkëlidhur deklarata për periudhat e sigurimit во прилог изјава за периодите на осигурување
3.6	Lloji i punës që ka kryer deri në momentin e fillimit të invaliditetit / Вид на работа која ја вршел до моментот на настанување на инвалидноста

** Detyrimisht të dorëzohet librezë pune, certifikatë, vendime të ngjashme për njohjen e vjetërsisë në punë në Republikën e Shqipërisë / Задолжително да се достави Работна книшка, уверение, решение и сл. како доказ за потврдување на пензискиот стаж во Република Албанија

4	Të dhëna për llogarinë bankare të parashtruesit / Податоци за банкарската сметка на подносителот*	
4.1	Emri dhe mbiemri i mbajtësit të llogarisë / Име и презиме на имателот на банката	
4.2	Emri i bankës / Име на банката	
4.3	Emri dhe adresa e bankës së autorizuar / Име и адресана овластената банка	
4.4	Numri i llogarisë/ Бројна сметката	
4.5	Kodi i bankës / Код на банката	

* Detyrimisht të dorëzohet vërtetimi dhënë nga banka me të dhënat e shënuara në pikën 4 nga ky formular / Задолжително да се достави Потврда издадена од банка со податоци наведени во точката 4 од овој образец

5	Informacione të ndryshme / Разни информации	
5.1	Formular të bashkëlidhur / Приложени обрасци	
5.2	Formularë të cilët kërkohen / Обрасци кои се бараат	
5.3	Shënime / Забелешки	

Instituti i Sigurimeve Shoqërore Rruga e Durrësit, nr. 83 1001 Tiranë, Shqipëri Vula / Печат	Data: dita / muaji / viti Датум : ден / месец / година Nënshkrimi / Потпис
---	--

Udhëzim : Ju lutemi, përgjigjen e duhur plotësojeni me "x" / Упатства : Ве молиме соодветниот одговор означете го со "x".